

1. Недвижности

Преку нашиот систем за понуди Вие можете да ги нудите вашите објекти на продажба или издавање.

За да можете да го направите тоа треба најпрво да се регистрирате, односно да направите ваша сметка. Тоа се прави преку линкот **Регистрирај се**.

Од кога успешно ќе се регистрирате ќе можете да ги објавувате вашите барања и вашите понуди. Преку менито **Понуди недвижна** директно пристапувате до формите за внесување на барањата и на едитирање на барањата. Тоа можете да го видите на сликата долу.

Почнете со нас ☎ Јави се:
+389 (02) 3215 888

Понуди недвижна

Шифра	Значајба	Тип на објект	Бара нуди	Дата на креирање	Промени
28607	П	Куќа	Нуди	20.09.2011	Промени
28973	Продажба	Куќа	Нуди	12.11.2011	Промени
28693	Продажба	Деловен простор	Нуди	23.09.2011	Промени

Од листата **Бара нуди** може да одберете Нуди или Бара. Од кога ќе одберете бара или нуди во табелата ќе ви се прикажи листа на сите објекти што сте ги огласиле.

За промена на постоечкиот оглас кликувате на **Промени**.

За Внесување на нов оглас кликувате на **Внеси**. Ви се отвара нов екран во кој имате волшебник за внесување на податоците за објектот што го објавувате.

Клиент

Бара нуди

Продава издава примарно

Тип на објект примарно


[Следно](#)

Првиот екран имате основни прашања за тоа дали Барате или нудите, дали објектот што го нудите или барате е за продажба(купување) или изнајмување(кирија) и за каков тип на објект се работи.

Eurstart help file

Со притискање на **Следно** се отвара нова форма каде можете да ги додадете останатите податоци за објектот што го објавувате.

ВНЕСИ ПОДАТОЦИ

Бара нуди	<input type="text" value="Бара"/>	Квадратни метри	од <input type="text"/> до <input type="text"/>	Активен од	<input type="text" value="15.11.2011"/>
Продава издава примарно	<input type="text" value="Закуп"/>	Дневна цена	од <input type="text"/> до <input type="text"/>	Не е достапен до дата	<input type="text" value="14.11.2011"/>
Тип на објект примарно	<input type="text" value="Деловен просто"/>	Месечна цена	од <input type="text"/> до <input type="text"/>		
Тип на куќа	<input type="text"/>	Продажна цена	од <input type="text"/> до <input type="text"/>		
Комерцијален тип	<input type="text"/>	Дневна цена	<input type="text"/>		
Држава	<input type="text" value="Македонија"/>	Месечна цена	<input type="text"/>		
Град	<input type="text" value="Скопје"/>	Продажна цена	<input type="text"/>	Валута	<input type="text" value="EUR"/>
Населба	<input type="text" value="бит Пазар 11 октомври автокоманда аеродром алумина арачиново бардовци батинци"/>	Депозит	<input type="text"/>	Провизија плаќа	<input type="text"/>
Име на улица	<input type="text"/>	Данокот го плаќа	<input type="text"/>	Опременост	<input type="text"/>
Адреса број	<input type="text"/>	Наменет за	<input type="text"/>	Година на градба	<input type="text"/>
Тоалети	<input type="text"/>	Парно	<input type="text"/>	Паркинг	<input type="text"/>
Балкон	<input type="text"/>	Однапред	<input type="text"/>	Опис	<input type="text"/>
Спрат	<input type="text"/>				
Квадратни метри	<input type="text"/>				
Лифт	<input type="text"/>				
Локација	<input type="text"/>				

Полињата кои претходно сте ги одбрале веќе се одбрани, продолжуваат со пополнување на останатите полиња.

Нуди:

Доколку нудите треба да одберете **Држава, град и локација**. Можете да одберете само една локација.

Во делот **Име на улица** почнуваат да ја куцате вашата улица со Македонска поддршка и автоматски добивате сугестија за вашата улица (Доколку е булевар внесувањето можете да го внесете со куцање на Булевар Партизански Одреди). Одбирате на која улица се наоѓа објектот што го нудите.

Во делот **Адреса број** го внесувате остатокот од адресата (број 4 влез 2) и слично. Одбирате квадратура на објектот.

Во полето Локација можете да ја дообјасните локацијата каде се наоѓа објектот.

Полето **Месечна цена** го пополнувате доколку нудите објект за издавање (цената секогаш е во Евра).

Полето **Продажна цена** го пополнувате доколку нудите објект за продажба (цената секогаш е

во Евра).

Полето **Опременост** служи за дообјаснување на опременоста на објектот што го нудите или продавате.

Полето **Опис** служи за дополнителни објаснувања за објектот.

Активен од претставува од кога да биде активен објектот. Заедно со комбинација **Активен до** можете да го објавите објектот денес а автоматски да биде активен од некоја од датите кои сте ги одбрале.

Под овие две полиња се појавува мапа на вашиот објект. Доколку правилно сте ја внеле адресата (Име на улица), во тој случај на мапата ќе се покаже улицата каде се наоѓа објектот.

Бара:

Кога барате објект во тој случај имате можност на местото на Населба да одберете повеќе населби како што е прикажано на сликата. Со држење стиснато копче **Ctrl**, со глумчето ги одбирате населбите каде го барате вашиот објект.

Полето квадратни метри не го пополнувате, но затоа ги пополнувате полињата **Квадратни метри од до**.

Полето месечна цена и продажна цена не ги пополнувате, но затоа ги пополнувате полињата **Месечна цена од до** и **Продажна цена од до** во зависност од тоа дали барате да купите или да изнајмете.

Слики на објектот:

Од кога сте го завршиле внесувањето на податоците со притискање на линкот **Следно** вашиот оглас е внесен. На следниот екран можете да додате слики за објектот. Можете да додадете една мала слика која ќе се појавува во заедничките резултати од пребарувањето како и во деталната страна на објектот, и повеќе големи слики кои ќе се прикажуваат на деталната страна на објектот. Сите слики подоцна можете да ги избришете или да додадете нови.

Обновувањето на податоците е слично како и внесувањето на нови податоци со таа разлика што првиот екран од внесувањето воопшто не постои, туку се пристапува директно до деталите како на вториот екран од внесувањето. Сликите можете да ги едитирате со кликување на **Обнови фајлови**.

Однапред

Опис

Врати се

Шифра 28607

Мала слика Browse... [Внеси](#)

Големи слики Browse... [Внеси](#)

Мала слика [Обнови фајлови](#)

Се отвара нов екрана каде можете да ги внесувате сликите. За секој тип на слика има посебна форма за внесување на сликите. Од кога сте ја одбрале сликата кликувате на **Внеси** што се наоѓа од десна страна на секоја форма поединечно. Доколку сакате да се вратите назад на податоците на вашиот оглас кликувате на **Врати се**.

2. Чет

Македонски

Јави се: +389 (02) 3215 888 Најави се | Регистрирај се 10:07 | 15.11.2011

Chat on-line
NEED HELP?
Click for online chat

Реклама
СЕ ВО ЕДНО ЗА ВАШИОТ БИЗНИС
Soft
eurocar.com.mk

За да се вклучите на четот кликувате на “Need Help click for online chat”. Откако ќе кликнете ви се отвора четот во pop-up.

Одбери држава Macedon
Одбери оддел
Тип на прашање Info Admin
Историја
Добредојдовте, dimitarj

Испрати

Овде најпрво специфицирате кој оддел сакате да го контактирате. Откако ќе изберете, во десниот дел ви се појавуваат корисниците од тој оддел кој се достапни во тој момент. Избирате со кој корисник сакате да разговарате со кликање врз неговото име, по што во левиот дел како наслов на прозорчето ви се појавува неговото име. Пишувате порака и

Eurstart help file

кликнувате “Испрати” по што пораката се испраќа. Доколку имате нова порака од некој корисник до неговото име се прикажува бројот на нови пораки, со кликање врз неговото име во левиот дел се прикажуваат пораките од тој разговор. Со кликување на “Историја” ви се прикажува целосната историја од селектираниот разговор (претходно треба да селектирате корисник) .

Одбери држава Macedon ▾
Одбери оддел Admin ▾
Тип на прашање ▾

[Историја](#)

Добредојдовте, [dimitarj](#)

admin123 (Admin) - germanija

dimitarj - 15.11.2011 13:34:47
здрово

dimitarj - 15.11.2011 14:11:09
new mess

Испрати

Вклучени корисници

-- [admin](#)

[Историја](#)

Добредојдовте,

dimitarj (Димитар Јовановски) - македонија

dimitarj - 15.11.2011 13:34:47
здрово

dimitarj - 15.11.2011 14:11:09
new mess

Испрати

Вклучени корисници

Прашања од корисници

- 1 - [dimitarj](#)